



This project is implemented by:

## ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТИ/КИ НА ТЕМА ЗАСТАПУВАЊЕ – ADVOCACY

### Вовед

Здружението Женска граѓанска иницијатива АНИТКО од Скопје, бара заинтересирани експерти/ки кои поседуваат експертиза на темата Застапување/Advocacy. Експертите/ките се бараат за ангажман во рамките на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“, финансиран од Европската Унија, а спроведуван од страна на ЖГИ АНИТКО во партнерство со ЦОСВ подружница Прилеп и ЦГИ Прилеп.

**Генералната цел** е зајакнување на влијанието на граѓанското општество во промовирање на односите меѓу заедниците, преку развојот на партиципативната демократија. **Конкретната цел** на проектот е да се поддржи градењето доверба меѓу заедниците преку поттикнување на заедничките интереси и стимулирање на локални акции во процесот на донесување на одлуки; Зајакнување на капацитетите на локалните ГО за застапување базирано на докази; како и воспоставување на соработка и вмрежување со соодветните донесувачи на одлуки и други засегнати страни.

### Опис на работните задачи

Експертот/ката е предвидено да се ангажира во времетраење од 2 години преку:

- испорака на 2 тродневни обуки (вкупно 6 дена ангажман – 3 денови првата година и 3 денови втората година);
- учество на форумите во заедниците во 12 општини (вкупно 24 денови ангажман, односно 12 денови првата година во 6 општини и 12 денови втората година во 6 општини);
- учество во експертски тим и работење и поддршка во процесот на оформување на годишна програма во 12 општини.

Учесници на обуките се 48 лица од локалната самоуправа и од граѓанскиот сектор на Република Македонија за времетраење од две години (односно 24 лица од ЕЛС од 12 општини и 24 лица од 12 ГО, претставници од менторските организации во проектот). Согласно проектот се предвидува првата година да се одржи 1 тродневна обука за 24 учесници и истата да се повтори и втората година за нови 24 учесници.

Содржината на обуката треба да ги опфати следниве основни теми за развивање на експертиза и здобивање знаења во областа на Застапување/Advocacy:

- дефинирање на проблем;
- осознавање и препознавање на интересите;
- креирање мислења;
- евалуирање на мислењата;
- донесување одлуки за можно решение или за комбинација од решенија;
- креирање акциски план.



Joint Forces for Common Interests!

This Project is Funded by the European Union!

Women's Civic Initiative ANTIKO Skopje

Vukovarska 23-1/2, P.O.Box 1090/1010

Phone: +389 2 2614 641 web: [www.antiko.org.mk](http://www.antiko.org.mk)

[contact@antiko.org.mk](mailto:contact@antiko.org.mk) and [antiko@t.mk](http://antiko@t.mk)



This project is implemented by:

Содржината и оценката на обуката треба да биде испорачана преку соодветна методологија, прилагодена на потребите на групата и нивните знаења/предзнаења во однос на темата. Потребно е експертот/ката да обезбеди висок степен на интеракција и активно вклучување на учесниците, како и да се користи со разни алатки кои ќе овозможат подобри резултати и зголемени знаења кај учесниците.

### **Временска рамка за предвидениот ангажман**

Ангажманот на експертот/ката е предвиден во два сегменти:

1. 2 (две) тродневни обуки кои ќе се спроведуваат во периодот:
  - 31.10 и 01-02.11.2016 година во Охрид;
  - август – октомври 2017 година во Охрид.
2. учество во експертски тим и работење и поддршка во процесот на оформување на годишна програма, како и учество на форумите во заедниците во 12 општини:
  - ноември – декември – јануари 2016/2017 година;
  - ноември – декември – јануари 2017/2018 година.

### **Договор и надоместок за експертот/ката**

Ангажманот се заснова на плаќање по испорачанан сет на активности на годишно ниво, односно:

- за првата година исплатата е преелиминарно предвидена да се реализира во јануари 2017 година, односно откако ќе се испорача тридневната обука, спроведат 12-те денови ангажман на форумите во заедниците во 6 општини, и по учество во работата на тимот и дадената поддршка и експертиза во процесот на оформување на годишна програма во општините;
- за втората година исплатата е преелиминарно предвидена да се реализира во јануари 2018 година, односно откако ќе се испорача тридневната обука, спроведат 12-те денови ангажман на форумите во заедниците во 6 општини, и по учество во работата на тимот и дадената поддршка и експертиза во процесот на оформување на годишна програма во општините.

Експертот/ката е потребно да достави финансиска понуда која ќе ги вклучува следните трошоци:

- Нето износ за ангажманот;
- Персонален данок за ангажманот;
- Патни трошоци.

Проектот ќе ги покрие трошоците за сместување и храна за времетраењето на обуките.

### **Ангажманот ги вклучува следниве специфични обврски:**

- Подготовка на програма и содржина на обуките во соработка со ЖГИ АНТИКО;
- Спроведување на обуките;
- Евалуација на спроведените обуки;



Joint Forces for Common Interests!

This Project is Funded by the European Union!

Women's Civic Initiative ANTIKO Skopje

Vukovarska 23-1/2, P.O.Box 1090/1010

Phone: +389 2 2614 641 web: [www.antiko.org.mk](http://www.antiko.org.mk)

[contact@antiko.org.mk](mailto:contact@antiko.org.mk) and [antiko@t.mk](mailto:antiko@t.mk)



This project is implemented by:

- Подготовка на финален извештај кој ги вклучува резултатите од оценката на обуката од страна на учесниците, како и можни препораки за во иднина;
- Присуство на форумите во заедниците во 12 општини преку 24 дена ангажман во период од 2 години (12 денови во 6 општини првата година и 12 денови во 6 општини втората година);
- Учество во работата на тимот и давање поддршка и експертиза во процесот на оформување на годишна програма во 12 општини.

### Потребни квалификации

Експертот/ката треба да ги поседува следните квалификации и вештини:

- Завршено високо образование;
- Искуство во граѓанскиот сектор и во дизајнирање, спроведување и евалуирање на обуки на разни таргет групи на темата Застапување/Advocacy (најмалку 5 години);
- Искуство во медијаторство и/или фацитирање на форуми во заедниците;
- Експертиза во подготвување на годишни програми – акциски планови во ГО и ЕЛС.

### Потребна документација

Понудата треба да го содржи следново:

- Финансиска понуда изразена во денари;
- Предлог програма за обуките;
- Детална биографија (CV);
- Мотивациско писмо;
- Референтна листа на претходно одржани обуки, која треба да ги вклучува нарачателот, темата и целната група.

### Критериуми за избор

Критериум за избор на обучувачите се:

- Компатибилност на финансиската понуда со предвидениот буџет – 40 бодови;
- Претходно искуство во развивање и испорака на обука - 35 бодови;
- Квалитет на понудената предлог програма - 25 бодови.

### Рок за пријавување

Пријавите со целокупната пропратна документација треба да се достават најдоцна до **07 октомври 2016** година на електронската пошта: [contact@antiko.org.mk](mailto:contact@antiko.org.mk) и [antico@t.mk](mailto:antico@t.mk)



Joint Forces for Common Interests!

This Project is Funded by the European Union!

Women's Civic Initiative ANTICO Skopje

Vukovarska 23-1/2, P.O.Box 1090/1010

Phone: +389 2 2614 641 web: [www.antiko.org.mk](http://www.antiko.org.mk)

[contact@antiko.org.mk](mailto:contact@antiko.org.mk) and [antico@t.mk](mailto:antico@t.mk)